

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 51 Год. LXII

Среда, 19 април 2006

Цена на овој број е 270 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
611. Указ за поставување на Постојан Претставник на Република Македонија при Организацијата за забрана на хемиски оружја (ОПСВ).....	2	620. Одлука за давање согласност на Договор за трајно користење движна ствар патничко моторно возило.....	18
612. Одлука за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина.....	2	621. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје...	19
613. Уредба за начинот на ангажирањето на тимовите за брз одговор.....	2	622. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	19
614. Одлука за формирање на силите за заштита и спасување што ги формира Републиката.....	3	623. Упатство за начинот на одржување и ажурирање на информациите на порталот <a href="http://www.uslugi.gov.mk">www.uslugi.gov.mk</a> .....	23
615. Одлука за образување Национална комисија за интегрирано гранично управување.....	4	624. <b>Изменување на лиценца</b> под бр. 23-5437/1-03 од 29.12.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги “Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Трг Нова Југославија“ бб во Куманово.....	24
616. Одлука за видот, бројот, персоналниот и материјалниот состав на тимовите за брз одговор.....	5	<b>Исправка</b> на Одлуката за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	24
617. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2005 година...	18		
618. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2005 година...	18		
619. Одлука за задолжување на А.Д. за производство на електрична енергија во државна сопственост - Електрани на Македонија-Скопје кај Стопанска банка АД Скопје за финансирање на проектот “Брод Гнеотино“.....	18	<b>Колективни договори</b>	
		69. <b>Колективен договор</b> за измени и дополнување на Колективниот договор за основното образование во Република Македонија.....	24
		<b>Огласен дел</b> .....	1-56

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
611.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З  
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА  
ЗА ЗАБРАНА НА ХЕМИСКИ ОРУЖЈА (ОРСВ)**

**I**

Д-р Добринка Тасковска, се поставува за Постојан Претставник на Република Македонија при Организацијата за забрана на хемиски оружја (ОРСВ), со седиште во Хаг.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 16  
18 април 2006 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
612.**

Врз основа на член 31 став 1 алинеја 10 од Законот за пратениците („Службен весник на РМ“ бр. 84/2006), Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 04.04.2006 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ  
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ  
ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ПАТАРИНА**

1. Пратениците во Собранието на Република Македонија имаат право на надоместок за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели во висина од 30 % од продажната цена на еден литар гориво според изминат километар за возилото кое го користат за:

- седница на Собранието на Република Македонија и
- седницата на работно тело на Собранието на Република Македонија.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука на пратениците им припаѓа доколку се определени од Собранието на Република Македонија за учество во работата на:

- делегации;
- пратенички групи за соработка со парламентите на други држави;
- семинари;
- средби и
- конференции.

3. Лицата од точките 1 и 2 имаат право на надоместок на трошоците за исплатените патарини на наплатните пунктови на јавните патишта во Република Македонија.

4. Надоместокот на трошоците од точката 3 се исплатува во висина на поднесенiot официјален документ на наплатните пунктови на јавните патишта во Република Македонија (фискална сметка или службена белешка).

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за превоз на другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2000, 51/2000 и 104/2000).

6. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 15.03.2006 година.

7. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-1650/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања  
на изборите и именувањата,  
**Каме Петров, с.р.**

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
613.**

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

**У Р Е Д Б А  
ЗА НАЧИНОТ НА АНГАЖИРАЊЕТО НА ТИМОВИТЕ  
ЗА БРЗ ОДГОВОР****Член 1**

Со оваа уредба се уредува начинот на ангажирањето на тимовите за брз одговор (во натамошниот текст: тимови).

**Член 2**

За ангажирање на тимовите со целосна персонална и материјално-техничка подготвеност се врши во случаеви на потреба од итна интервенција и тоа:

- кога постои реална опасност од настанување природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи;
- кога се бара брзо и стручно ангажирање заради намалување на последиците и
- за зголемување на подготвеноста на републичките сили за заштита и спасување.

**Член 3**

Во акциите за заштита и спасување тимовите се ангажираат за извршување на сложени задачи и активности првенствено на подрачјето каде што се формирани, а по потреба и на целата територија на Република Македонија.

**Член 4**

Времето за подготовка на тимовите е до три часа, во било какви временски услови, годишно време или време на денот.

За време на подготовките тимовите обезбедуваат полна оперативна готовност и подготвеност за ефикасен одговор на настанатите природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи.

**Член 5**

Приоритет при ангажирањето имаат тимовите кои се подготвени, обучени и опремени за таков вид на непогода или несреќа (пожар, поплава, спасување на планина, спасување на затрупани, спасување од високи објекти и слично).

**Член 6**

Во случаевите кога тимовите не се во можност да одговорат на настанатата ситуација, до директорот на Дирекцијата за заштита и спасување даваат предлог за ангажирање на дополнителни сили за заштита и спасување.

**Член 7**

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1497/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски, с.р.**

**614.**

Врз основа на член 16, точка 2 од Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СИЛИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ШТО ГИ ФОРМИРА РЕПУБЛИКАТА****Член 1**

Со оваа одлука се формираат силите за заштита и спасување во Република Македонија и тоа: единици и штабови.

**Член 2**

За заштита и спасување на населението и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизодии, епифитотии и други несреќи во мир и војна во Република Македонија се формираат следните единици:

**а. 35 единици за извидување од кои :**

- 8 водови во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје и

- 27 одделенија во подрачните организациони единици во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

**б. 35 единици за радиолошка, хемиска и биолошка деконтаминација од кои:**

- 8 водови во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје и

- 27 одделенија во подрачните организациони единици во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

**в. 35 единици за спасување од урнатини од кои:**

- 8 водови во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје и

- 27 одделенија во подрачните организациони единици во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

**г. 35 единици за расчистување на урнатини од кои:**

- 8 водови во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје и

- 27 одделенија во подрачните организациони единици во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

**д. 35 единици за заштита и спасување од поплави од кои:**

- 8 водови во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје и

- 27 одделенија во подрачните организациони единици во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, При-

леп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

**е. 35 единици за противпожарна заштита од кои:**

- 8 водови во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје и

- 27 одделенија во подрачните организациони единици во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

**е. 8 единици за заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства од кои:**

- 8 одделенија во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје.

**ж. 35 единици за прва медицинска помош од кои:**

- 8 водови во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје и

- 27 одделенија во подрачните организациони единици во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

**з. 35 единици за асанација на теренот од кои:**

- 8 водови во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје и

- 27 одделенија во подрачните организациони единици во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

**с. 8 единици за згрижување на загрошено и настрадано население од кои:**

- 8 одделенија во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје.

**н. 35 единици за логистичка поддршка од кои:**

- 8 водови во подрачните организациони единици во: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово и Градот Скопје и

- 27 одделенија во подрачните организациони единици во: Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

**Член 3**

За раководење со силите за заштита и спасување во Република Македонија се формираат:

- Главниот штаб за заштита и спасување и

- 35 регионални штабови за заштита и спасување во подрачните организациони единици и тоа: Тетово, Охрид, Битола, Велес, Струмица, Штип, Куманово, Градот Скопје, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, Демир Хисар, Македонски Брод, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија, Радовиш, Берово, Делчево, Винаца, Кочани, Свети Николе, Пробиштип, Крива Паланка, Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

## Член 4

Единиците и регионалните штабови за заштита и спасување во подрачните организациони единици во:

- Тетово, покрај подрачјето на подрачната организациона единица во Тетово (во кое припаѓаат општините Тетово, Јегуновце, Теарце, Боговиње, Желино и Брвеница), се наменети и за подрачјето на организационите единици за заштита и спасување во Гостивар, Дебар и Кичево;

- Охрид, покрај подрачјето на подрачната организациона единица во Охрид (во кое припаѓаат општините Охрид и Дебарца), се наменети и за подрачјето на организационите единици за заштита и спасување во Струга и Ресен;

- Битола, покрај подрачјето на подрачната организациона единица во Битола (во кое припаѓаат општините Битола, Новаци и Могила), се наменети и за подрачјето на организационите единици за заштита и спасување во Прилеп, Крушево, Демир Хисар и Македонски Брод;

- Велес, покрај подрачјето на подрачната организациона единица во Велес (во кое припаѓаат општините Велес, Чашка и Градско), се наменети и за подрачјето на организационите единици за заштита и спасување во Кавадарци, Неготино, Валандово и Гевгелија;

- Струмица, покрај подрачјето на подрачната организациона единица во Струмица (во кое припаѓаат општините Струмица, Василево, Босилово и Ново Село), се наменети и за подрачјето на организационите единици за заштита и спасување во Радовиш и Берово;

- Штип, покрај подрачјето на подрачната организациона единица во Штип (во кое припаѓаат општините Штип и Карбинци), се наменети и за подрачјето на организационите единици за заштита и спасување во Делчево, Виница, Кочани, Свети Николе и Пробиштип;

- Куманово, покрај подрачјето на подрачната организациона единица во Куманово (во кое припаѓаат општините Куманово, „Липково и Старо Нагоричане), се наменети и за подрачјето на организационите единици за заштита и спасување во Крива Паланка и Кратово и

- Градот Скопје, покрај подрачјето на Градот Скопје се наменети и за подрачјето на организационите единици за заштита и спасување во Центар, Кисела Вода, Карпош, Гази Баба и Чаир.

## Член 5

Единиците и регионалните штабови за заштита и спасување во подрачните организациони единици во:

- Гостивар покрај подрачјето на општината Гостивар се наменети и за подрачјето на општините Врачеште, Маврово и Ростуше;

- Дебар покрај подрачјето на општината Дебар се наменети и за подрачјето на општината Центар Жупа;

- Кичево покрај подрачјето на општината Кичево се наменети и за подрачјето на општините Зајас, Осломеј, Другово и Вранештица;

- Струга покрај подрачјето на општината Струга се наменети и за подрачјето на општината Вевчани;

- Ресен се наменети за подрачјето на општината Ресен;

- Прилеп покрај подрачјето на општината Прилеп се наменети и за подрачјето на општините Долнени и Кривогаштани;

- Крушево се наменети за подрачјето на општината Крушево;

- Демир Хисар се наменети за подрачјето на општината Демир Хисар;

- Македонски Брод покрај подрачјето на општината Македонски Брод се наменети и за подрачјето на општината Пласница;

- Кавадарци покрај подрачјето на општината Кавадарци се наменети и за подрачјето на општината Росоман;

- Неготино покрај подрачјето на општината Неготино се наменети и за подрачјето на општината Демир Капија;

- Валандово се наменети за подрачјето на општината Валандово;

- Гевгелија покрај подрачјето на општината Гевгелија се наменети и за подрачјето на општините Дојран и Богданци;

- Радовиш покрај подрачјето на општината Радовиш се наменети и за подрачјето на општината Конче;

- Берово покрај подрачјето на општината Берово се наменети и за подрачјето на општината Пехчево;

- Делчево покрај подрачјето на општината Делчево се наменети и за подрачјето на општината Македонска Каменица;

- Виница се наменети и за подрачјето на општината Виница;

- Кочани покрај подрачјето на општината Кочани се наменети и за подрачјето на општините Чешиново и Зрновци;

- Свети Николе покрај подрачјето на општината Свети Николе се наменети и за подрачјето на општината Лозово;

- Пробиштип се наменети за подрачјето на општината Пробиштип;

- Крива Паланка е наменета за подрачјето на општината Крива Паланка;

- Кратово е наменета за општината Кратово;

- Центар е наменет за подрачјето на општината Центар;

- Кисела Вода покрај подрачјето на општината Кисела Вода се наменети и за подрачјето на општините Аеродром, Сопиште, Студеничани и Зелениково;

- Карпош покрај подрачјето на општината Карпош се наменети и за подрачјето на општините Горче Петров и Сарај;

- Гази Баба покрај подрачјето на општината Гази Баба се наменети и за подрачјето на општините Петровец, Арачиново и Илинден и

- Чаир покрај подрачјето на општината Чаир се наменети и за подрачјето на општините Бутел, Шуто Оризари и Чучер Сандево .

## Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за формирање на единици и штабови на цивилната заштита на Републиката дов. бр.23-2342/1 од 28. 06. 2004 година.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-138/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**615.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06 ), а во врска со член 43 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”, бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03 и 67/03), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 7.04.2006 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА**  
**ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се образува Национална комисија за интегрирано гранично управување (во натамошниот текст: Национална комисија) и се определуваат нејзините задачи и состав.

## Член 2

Националната комисија се образува како помошно тело на Владата на Република Македонија.

## Член 3

Националната комисија се состои од претседател и членови.

Претседател на Националната комисија е националниот координатор на Меѓуминистерската работна група за имплементација на Националниот акционен план за интегрирано гранично управување, а членови на Националната комисија се членовите на Меѓуминистерската работна група за имплементација на Националниот акционен план за интегрирано гранично управување и членовите на секретаријатот на Меѓуминистерската работна група за имплементација на Националниот акционен план за интегрирано гранично управување.

## Член 4

Задачи на Националната комисија се да и предлага на Владата на Република Македонија:

- мерки и активности во врска со развојот и унапредувањето на системот на интегрирано гранично управување;
- спроведување на Националната стратегија за интегрирано гранично управување и Националниот акционен план за интегрирано гранично управување;
- унапредување на соработка, размена на податоци и информации, како и координација помеѓу државните органи кои имаат надлежности во граничното управување;
- следење на состојбата со човечките ресурси во државните органи кои имаат надлежности во граничното управување, а кои се врзани со нивните одговорности за граничното управување;
- мислење по годишниот извештај на Националниот координативен центар за гранично управување;
- остварување на меѓународна соработка во врска со активностите за интегрираното гранично управување и
- дава други предлози од значење за интегрирано гранично управување.

## Член 5

Стручно административните работи на Националната комисија ќе ги врши Секретаријатот за европски прашања.

## Член 6

Националната комисија ќе доставува до Владата на Република Македонија извештај за својата работа најмалку еднаш годишно.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1740/1  
7 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**616.**

Врз основа на член 26, став 2 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ВИДОТ, БРОЈОТ, ПЕРСОНАЛНИОТ И МАТЕРИЈАЛНИОТ СОСТАВ НА ТИМОВИТЕ ЗА БРЗ  
ОДГОВОР**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдува видот, бројот, персоналниот и материјалниот состав на тимовите за брз одговор.

## Член 2

Тимовите за брз одговор се организираат во јачина од 5 - 15 лица.

## Член 3

Тимовите за брз одговор се формираат за следните специјалности:

- прва медицинска помош;
- заштита и спасување од пожари;
- заштита и спасување од поплави;
- заштита и спасување под вода;
- заштита и спасување од хемиски несреќи;
- заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства;
- спасување од урнатини;
- спасување од високи објекти;
- спасување на планина;
- спасување од рударски несреќи;
- спасување од поголеми сообраќајни несреќи и
- згрижување на загрошено и настрадано население.

## Член 4

За брз одговор се формираат следните тимови:

- осум тимови за прва медицинска помош;
- осум тимови за заштита и спасување од пожари;
- осум тимови за заштита и спасување од поплави;
- пет тимови за спасување под вода;
- четири тимови за заштита и спасување од хемиски несреќи;
- пет тимови за заштита и спасување од неексплодирани убојни и експлозивни средства;
- осум тимови за спасување од урнатини;
- три тимови за спасување од високи објекти;
- четири тимови за спасување на планина;
- три тимови за спасување од рударски несреќи,
- три тимови за спасување од поголеми сообраќајни несреќи и
- пет тимови за згрижување на загрошено и настрадано население.

## Член 5

Тимовите за брз одговор се составени од раководител на тимот, негов заменик и со одветен број на стручни лица-експерти од областа за која се формираат.

Персоналниот и материјалниот состав на тимовите за брз одговор на оваа одлука е утврден во Прегледот бр. 1 до 12, кои се составен дел на оваа одлука.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1498/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

## ПРЕГЛЕД Бр. 1

## ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ		Се пополнува со:		МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ	ВО / РО	ВИД	КОЛИЧИНА
1	2	3	4	5	6	7
1	Раководител	1	Лекар општа пракса	ВО / РО	Лична опрема	5
2	Заменик	1	Медицинска сестра	ВО / РО	Заедничка опрема:	
3	Извршител – експерт	2	Мед. сестра - болничар	ВО / РО		
4	Извршител – експерт	1	Логистичко обезбедување, ракувач со средства за врски и возач Б и Ц категорија	ВО / РО	Амбулантно возило со повишен кров	1
		<b>ВКУПНО:</b>	<b>5</b>			
					Радио уред	1
					Мобилен телефон	5
					Лекарска торба	1
					Болничарска торба	1
					Боца со кислород - средна	1
					Боца со кислород - мала	1
					Централна боца со кислород	1
					Дефибратор	1
					Инфузуват на 12V	1
					Сетови за имобилизација	5
					Специјални носила	3
					Резервно носило	2
					Интерен санитарски комплет	1
					Санитарски хеликоптер	1
					Амбулит за оживување	2

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

## ПРЕГЛЕД Бр. 2

## ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ			Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ		
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ		ВИД	КОЛИЧИНА	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Раководител	1	Инженер по шумарство	ВО / РО	<b>Лична опрема</b>	7	
2	Заменик	1	ПП инженер	ВО / РО	<b>Заедничка опрема:</b>		
3	Извршител - експерт	2	ПП техничар	ВО / РО	Специјално теренско возило за почетно гасење	1	
4	Извршител - експерт	2	Пожарникар	ВО / РО	Теренско возило	1	
5	Извршител - експерт	1	Ракувач на радио уред, логистичка подршка и возач Б и Ц категорија	ВО / РО			
		Вкупно 7		ВО / РО	Радио уред	1	
					Мобилен телефон	7	
					Моторна пила за дрва	3	
					Изолационен апарат	3	
					Резервна боца за изол. апарат	6	
					Душек за спасување	1	
					Гарнитура јажиња	1	
					Крстосно јаже за спасување	1	
					Облека за заштита од високи температури	3	
					Санитетски носила	2	
					Гарнитура електричарски алат	1	
					Апарат за гасење - CO <sub>2</sub>	2	

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

ПП-Противпожарна

**ПРЕГЛЕД Бр. 3**  
**ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ**

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ			Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ		ВИД	КОЛИЧИНА
1	2	3	4	5	6	7
1	Раководител	1	Инструктор за спасување	ВО / РО	<b>Лична опрема</b>	10
2	Заменик	1	Инструктор за спасување	ВО / РО	<b>Заедничка опрема:</b>	
3	Извршител, експерт	7	Спасител на вода	ВО / РО	Теренско возило	1
4	Извршител – експерт	1	Логистичко обезбедување, ракувач со радио уред и возач Б или Ц карегорија	ВО / РО	Товарно возило – 5 тони	1
		<b>ВКУПНО: 10</b>			Гумен чамец за 10 лица	2
					Радио станица мобилна	2
					Радио станица рачна	3
					Елек за спасување	10
					Бодови за спасување	10
					Појас за спасување	10
					Торба за прва помош	2
					Јаже Ф-10мм, од 10 метри	1
					Куки за извлекување	10
					Носила за спасување	10
					Макара за спасување	2
					Мобилни телефони	10

ВО – воен обврзник  
 РО – работна обврска



## ПРЕГЛЕД Бр. 4

## ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ПОД ВОДА

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ			Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ		ВИД	КОЛИЧИНА
1	2	3	4	5	6	7
1	Раководител	1	Курс за спасители на вода	ВО / РО	Лична опрема	10
2	Заменик	1	Нуркач-спасувач	ВО / РО	Зедничка опрема:	
3	Извршител,експерт	2	Нуркач	ВО / РО	Специјално моторно возило	1
4	Извршител-експерт	3	Спасител на вода	ВО / РО	Товарно возило од 3 до 5 тони	1
5	Извршител-експерт	1	Лекар општа пракса-курс за подводна медицина	ВО / РО	Моторен чамец за 4 – 6 лица	1
6	Извршител-експерт	1	Медицински техничар	ВО / РО	Чамец од 7 до 10 лица	1
7	Извршител-експерт	1	Логистичко обезбедување,ракувач со радио уред и возач Б или Ц категорија	ВО / РО	Пар весла	1
		<b>ВКУПНО: 10</b>			Чекли	1
					Макара за спасување	2
					Јаже Ф10мм, 20 метри	2
					Јаже Ф10мм, 15 метри	2
					Канта за црпење вода	4
					Мегафон	2
					Комплет нуркачка опрема	2
					Боци со компримиран воздух	2
					Нуркачки нож	2
					Појас за спасување на вода	10
					Мобилен телефон	10
					Радио уред	1

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

## ПРЕГЛЕД Бр. 5

ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ХЕМИСКИ  
НЕСРЕКИ

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ			Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ		ВИД	КОЛИЧИНА
1	2	3	4	5	6	7
1	Раководител	1	Хемиски или технолошки инженер	ВО / РО	Лична опрема	8
2	Заменик,	1	Хемиски инженер	ВО / РО	Задничка опрема:	
3	Извршител -експерт	1	Хемиски инженер	ВО / РО	Теренско возило	1
4	Извршител -експерт	2	Радиолог	ВО / РО	Радио уред	1
5	Извршител - експерт	2	Биолог	ВО / РО	Мобилен телефон	8
6	Извршител- експерт	1	Логистичко обезбедување,ракувач со радио уред и возач со Б и Ц кат.	ВО / РО	Радиолошки детектор	1
		<b>ВКУПНО: 8</b>			Хемиски детектор	1
					Заштитен комбилизон	8
					Заштитни чизми	8
					Заштитни ракавици	8
					Комплет за обезбедување КОНЗ	1
					Двоглед	2
					Батериска лампа	2

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

## ПРЕГЛЕД Бр. 6

**ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА ЗАШТИТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ И  
ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА**

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ				Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ	ВИД		КОЛИЧИНА	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Раководител	1	Инженер за пиротехника	ВО / РО	<b>Лична опрема</b>	7	
2	Заменик ,	1	Пиротехничар	ВО / РО	<b>Заедничка опрема:</b>	7	
3	Извршител - експерт	1	Пиротехничар	ВО / РО	Специјално теренско возило	1	
4	Извршител – експерт .	1	Лекар општа пракса	ВО / РО	Медицинско возило	1	
5	Извршител – експерт	1	Медицински техничар	ВО / РО	Радио уред - мобилен	1	
6	Извршител – експерт	2	Логистичко обезбедување, ракувач со радио уред и возач со Б и Ц кат.	ВО / РО	Мобилен телефон	7	
		<b>ВКУПНО: 7</b>		ВО / РО	Двоглед	1	
					Компас	1	
					Софистицирана опрема за препознавање НУС и МЕС	2	
					Комплет опрема за минирање	1	
					Комплет опрема за пронаоѓање и обележување	1	
					Комплет опрема за извлекување и транспорт	1	

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

## ПРЕГЛЕД Бр. 7

## ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ			Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ		ВИД	КОЛИЧИНА
1	2	3	4	5	6	7
1	Раководител	1	Градежен инженер	ВО / РО	<b>Лична опрема</b>	7
2	Заменик,	1	Геофонист	ВО / РО	<b>Заедничка опрема:</b>	
3	Извршител - експерт	2	Геофонист	ВО / РО	Специјално теренско возило	1
4	Извршител – експерт	1	Спасител-градеж.техничар	ВО / РО	со повеќе од 7 седишта	
5	Извршител – експерт	1	Водич на куче	ВО / РО	Радио уред - мобилен	1
6	Извршител – експерт	1	Логистичко обезбедување, ракувач со радио уред и возач со Б и Ц кат.	ВО / РО	Мобилен телефон	7
		<b>ВКУПНО: 7</b>			Геофон – мех. или елек.	1
					Акумулаторска лампа	2
					Заштитен шлем со светилка	4
					Заштитник за коленици кожни	4
					Скала со кукачки ПП	1
					Платно за скокање	1
					Комплет за самоспасување	2
					Воздушна перница - дигалка	2
					Мот. пила за бетонско железно	1
					Дресирано куче	1
					Гарнитура електричарски алат	1

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

## ПРЕГЛЕД Бр. 8

## ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА СПАСУВАЊЕ ОД ВИСОКИ ОБЈЕКТИ

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ				Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ	4		ВИД	КОЛИЧИНА
1	2	3	4	5	6	7	
1	Раководител	1	Градежен инженер	ВО / РО	Лична опрема	10	
2	Заменик	1	Геофонист	ВО / РО	Задничка опрема:		
3	Извршител - експерт	4	Спасител-град. техничар	ВО / РО	Специјално теренско возило	1	
4	Извршител – експерт	1	Лекар општа пракса	ВО / РО	Санитетско возило	1	
5	Извршител – експерт	1	Медицински тех	ВО / РО	Радио уред - мобилен	1	
6	Извршител – експерт	1	Водич на куче-Ветеринарна насока	ВО / РО	Мобилен телефон	10	
7	Извршител – експерт	1	Логистичко обезбедување, ракувач со радио уред и возач со Б и Ц каг	ВО / РО	Геофон – мех. или елек. Акумулаторска лампа	1 2	
		<b>ВКУПНО: 10</b>			Заштитен шлем со светилка	6	
					Заштитник за коленици кожни	4	
					Скала со кукачки ПП	1	
					Челичен чекрк	1	
					Јаже за чекрк Ф20мм, 50 м	1	
					Јаже памучно Ф 10 мм, 50 м	1	

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

## ПРЕГЛЕД Бр. 9

## ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА СПАСУВАЊЕ НА ПЛАНИНА

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ			Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ		ВИД	КОЛИЧИНА
1	2	3	4	5	6	7
1	Раководител	1	Градежен или архитектонски инженер	ВО / РО	<b>Лична опрема</b>	8
2	Заменик	1	Лекар општа пракса	ВО / РО	<b>Заедничка опрема:</b>	
3	Извршител – експерт	1	Медицински тех	ВО / РО	Специјално теренско возило	1
4	Извршител – експерт	2	Инструктор за планинарење	ВО / РО	Ратрак	1
5	Извршител – експерт	2	Инструктор за транспорт во планина	ВО / РО	Моторна санка „Помарис“	2
6	Извршител – експерт	1	Логистичко обезбедување, ракувач со радио уред и возач со Б и Ц кат.	ВО / РО	Радио уред - мобилен	1
		<b>ВКУПНО: 8</b>			Прирачни и помошни средства за транспорт на повредени	1
					Медицински пом. материјал	1
					Мобилен телефон	8
					Аки чамец	1
					Канадиан помошни средства	1
					Ски опрема	3
					Комплет алпинистичка опрема	1

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

**ПРЕГЛЕД Бр. 10**  
**ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА СПАСУВАЊЕ ОД РУДАРСКИ НЕСРЕКИ**

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ				Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ		
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ	БРОЈ		ВИД	КОЛИЧИНА	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Раководител	1	Рударски инженер	ВО / РО	<b>Лична опрема:</b>			
2	Заменик	1	Рударски инженер или техничар	ВО / РО	Заштитна маска			
3	Извршител – експерт	1	Машински инженер	ВО / РО	Заштитно одело			
4	Извршител – експерт	1	Електро инженер	ВО / РО	Заштитни чорапи			
5	Извршител – експерт	1	Лекар општа пракса	ВО / РО	Заштитни чизми			
6	Извршител- експерт	1	Медицински техничар	ВО / РО	Заштитни ракавици			
7	Извршител- експерт	3	Рудар ВК,КВ	ВО / РО	Рударска лампа			
8	Извршител- експерт	1	Електричар	ВО / РО	Заштитни наочари			
9	Извршител- експерт	1	Бравар	ВО / РО	Респиратор			
10	Извршител- експерт	1	Заварувач	ВО / РО	Батериска лампа			
11	Извршител -- експерт	1	Логистичко обезбедување, ракувач со радио уред и возач со Б и Ц кат	ВО / РО	<b>Задничка опрема:</b>			
		<b>ВКУПНО: 13</b>			Моторно возило комби	1		
					Моторно возило минибус	5		
					Радио-уред специјален	7		
					Изолационен апарат	7		
					Боци со кислород	3		
					ПП апарат С-9	2		
					Пила за дрва - акумулаторска	1		
					Компас	1		
					Апарат за оксигенско заварув.	2		
					Санитетска торба	2		
					Санитетски носила	1		
					Електричарски алат гарнитура	1		
					Браварски комплет	2		
					Лопат, копач и секира	x		

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

**ПРЕГЛЕД Бр. 11**  
**ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА СПАСУВАЊЕ ОД ПОГОЛЕМИ СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ**

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ				Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ	БРОЈ		ВИД	КОЛИЧИНА
1	2	3	4	5	6	7	
1	Раководител	1	Сообраќаен инженер	ВО / РО	Лична опрема:	8	
2	Заменик ,	1	ПП инженер	ВО / РО	Задничка опрема:		
3	Извршител – експерт	1	Лекар општа практика	ВО / РО	Специјално теренско возило	1	
4	Извршител – експерт	1	Медицински техничар/сестра	ВО / РО	Теренско амбулантно возило	1	
5	Извршител – експерт	2	Бравар, заварувач	ВО / РО	Радио уред - мобилен	1	
6	Извршител – експерт	1	Идентификатор - фотограф	ВО / РО	Мобилен телефон	8	
					Оксигенски апарат	1	
7	Извршител – експерт	1	Логистичко обезбедување,ракувач со радио уред и возач со Б и Ц кат	ВО / РО	Моторна пила за железно	1	
		<b>ВКУПНО: 8</b>			Санитетски носила	3	
					Специјални носила	1	
					Фото камера	1	
					Фото апарат	1	
					Лекарска торба	1	
					Болничарска торба	1	
					Сетови за имобилизација	1	

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска



**ПРЕГЛЕД Бр. 12  
ПЕРСОНАЛЕН И МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ НА ТИМОТ ЗА БРЗ ОДГОВОР ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА ЗАГРОЗЕНО И НАСТРАДАНО  
НАСЕЛЕНИЕ**

Ред. број	ПЕРСОНАЛЕН СОСТАВ			Се пополнува со:	МАТЕРИЈАЛЕН СОСТАВ	
	ДОЛЖНОСТ	БРОЈ	КВАЛИФИКАЦИЈА – ЗАНИМАЊЕ		ВИД	КОЛИЧИНА
1	2	3	4	5	6	7
1	Раководител	1	Социолог	ВО / РО	<b>Лична опрема:</b>	<b>7</b>
2	Заменик ,	1	Лекар општа пракса	ВО / РО	<b>Заедничка опрема:</b>	
3	Извршител – експерт	1	Медицински техничар	ВО / РО	Теренско возило	1
4	Извршител – експерт	1	Психолог	ВО / РО	Товарно возило до 5 тона	1
5	Извршител – експерт	2	Домаќин-хаусмајстор	ВО / РО	Шатор - трпезариски	1
6	Извршител – експерт	1	Логистичко обезбедување, ракувач со радио уред и возач со Б и Ц кат	ВО / РО	Шатор - магацински	3
		<b>ВКУПНО: 7</b>			Шатор М-70, мал	50
					Вреќи за спиење	500
					Ќебе	500
					Прибор за јадење М-69	500
					Полски креветчиња	500
					Теренски простирач	500
					Санитарна кабина (WC)	15
					Агрегат за струја	5
					Лекарска торба	3
					Болничарска торба	3
					Радио уред - мобилен	1
					Мобилен телефон	7

ВО – воен обврзник

РО – работна обврска

617.

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 8 и член 479, став 2 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2005 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2005 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје, ја избира Ревизорската кука Ерст и Јанг, врз основа на спроведениот Отворен повик бр. 01-03/2005 година за вршење на економско - финансиска ревизија и донесената Одлука за избор на најповолна понуда бр. 11-88/2 од 12.01.2006 година врз основа на извршеното бодирање.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-878/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

618.

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 8 и член 479, став 2 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2005 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2005 година на Акционерското друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје ја избира Ревизорската кука Гранд Торнтон, врз основа на спроведениот Отворен повик бр. 65/2005 година за вршење на економско - финансиска ревизија и донесената Одлука за избор на најповолна понуда бр. 0303-775 од 27.12.2005 година врз основа на извршеното бодирање.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-970/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

619.

Врз основа на член 25, став 5 од Законот за јавен долг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА А.Д. ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ КАЈ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ "БРОД ГНЕОТИНО"****Член 1**

Акционерското друштво за производство на електрична енергија во државна сопственост - Електрани на Македонија - Скопје да се задолжи со заем кај Стопанска банка АД Скопје во износ од 4.557.896,00 ЕУР за финансирање на проектот "Брод Гнеотино".

**Член 2**

Договорот за заемот од член 1 на оваа одлука ќе се склучи меѓу генералниот директор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија во државна сопственост - Електрани на Македонија, од една страна и извршниот директор на Дирекцијата за кредитно администрирање при Стопанска банка АД Скопје од друга страна.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1586/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

620.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО****Член 1**

Се дава согласност на Договор за трајно користење на движна ствар – патничко моторно возило помеѓу досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика како давател на движната ствар и О.Ј.У. Детска градинка „Астибо"-Штип, како корисник на движната ствар.

**Член 2**

Со склучувањето на договорот, на Министерството за труд и социјална политика трајно му престанува правото на користење на движната ствар – патничко моторно возило СУЗУКИ КЕРИ ВАН 1.0 чија вредност е 190.000,00 ден. тип СУЗУКИ КЕРИ ВАН 1.0, број на шасија JSADA21VOO, број на мотор F10A1025028, боја на каросеријата 01 бела, година на производство 1996 година, сила на мотор во KW 30, работна зафатнина 970, седишта 5, со регистарска ознака ST-296- AN.

**Член 3**

Движната ствар од член 2 на оваа одлука се дава на трајно користење на О.Ј.У. Детска градинка „Астибо,, - Штип, како корисник на движната ствар.

**Член 4**

Договорот за давање на трајно користење на движна ствар ќе се склучи по влегувањето во сила на одлуката.

Примопредавањето на движната ствар од член 2 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за труд и социјална политика и О.Ј.У. Детска градинка „Астибо,, - Штип, како корисник на движната ствар во рок од 8 дена од денот на склучувањето на договорот.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1598/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**621.**

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува:  
- Владе Богданоски, адвокат од Гостивар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 33-1860/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**622.**

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

**ДЕЛОВНИК  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03 и 67/03), членот 1 се менува и гласи:

„Со овој деловник, во согласност со Уставот на Република Македонија и со Законот за Владата на Република Македонија и други закони, поблиску се утврдува внатрешната организација и се уредува начинот на работа на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: *Влада*) и на нејзините работни тела, како и други прашања од значење за работата на Владата.“

**Член 2**

Членот 2 се брише.

**Член 3**

Членот 4 се менува и гласи:  
„Претседателот на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: *Претседател на Влада*):

- 1) ја претставува и раководи со работата на Владата;
- 2) свикува седници на Владата и претседава со нив;
- 3) ги потпишува прописите и актите што ги донесува Владата и се грижи за нивното спроведување;
- 4) го насочува дејствувањето на Владата во целина и на нејзините членови во согласност со утврдените програмски определби и стратешките приоритети;
- 5) обезбедува координација по прашањата од заеднички интерес за министерствата;
- 6) предлага мерки за одговорност пред Владата на носители на јавни и други функции од надлежност на Владата;
- 7) остварува соработка со други државни органи, јавни претпријатија, јавни установи и јавни служби по прашања од заеднички интерес;
- 8) остварува соработка со трговски друштва, политички партии, здруженија на граѓани и фондации и други правни лица по прашања од заеднички интерес;
- 9) презема мерки во случај на неспроведување на заклучоците на Владата;

10) го насочува спроведувањето на реформата на јавната администрација;

11) се грижи за спроведувањето на годишната Програма за работа на Владата;

12) одлучува за одржување на состаноци и советувања во врска со разгледување на прашања во надлежност на Владата;

13) го известува Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: *Собранието*) за прашањата на остварувањето на политиката за извршување на законите и другите прописи на Собранието;

14) презема покровителство во името на Владата за одделни прослави и манифестации од значење за Република Македонија;

15) дава овластувања во врска со остварување на неговите права и должности, согласно закон и овој деловник;

16) формира Канцеларија која му помага во вршењето на неговите права и должности кои произлегуваат од Уставот, закон и овој деловник;

17) на генералниот секретар на Владата му дава упатства за спроведување на работите од негова надлежност и

18) врши и други работи во согласност со Уставот на Република Македонија, закон и овој деловник.

**Член 4**

Во членот 8, став (1), во точката 9) сврзникот „и“ се брише и се додаваат две нови точки 10) и 11) кои гласат:  
„10) на барање на претседателот на Владата да поднесуваат извештај за работата по одредено прашање од својата надлежност.

11) да се грижат за спроведување на годишната Програма за работа на Владата од областа на министерството со кое раководат и.“

Точката 10) станува точка 12).

**Член 5**

Во членот 11, во ставот (2) зборовите „во Програмата за работа на Владата“ се заменуваат со зборовите „со овој деловник и во годишната Програма за работа на Владата.“

Во ставот (3) зборот „Програмата“ се заменува со зборовите „годишната Програма“.

**Член 6**

Во членот 13, ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Членот на Владата, со податоците кои претставуваат класифицирани информации до кој има пристап постапува согласно прописите за класифицирани информации.“

Во ставовите (2) и (3) зборот „тајна“ се заменуваат со зборовите „класифицирани информации“.

**Член 7**

Членовите 14, 15 и 16 се бришат.

**Член 8**

Во членот 17, ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Формата, содржината и начинот на издавањето на легитимациите се утврдува со акт на Владата.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) За издавањето и евиденцијата на легитимациите се грижи генералниот секретар на Владата.“

**Член 9**

Членот 18 се менува и гласи:

**„Член 18**

Владата има генерален секретар со права и должности утврдени со закон и со овој деловник“.

**Член 10**

Членот 19 се менува и гласи:

„Генералниот секретар има заменик што му помага во вршењето на неговите работи и го заменува во случај на негова отсутност или спреченост“.

## Член 11

Во член 21, ставот (1) се брише.  
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2).

## Член 12

Во членовите 24 и 26, зборовите „Републичкиот судски совет“ се заменуваат со зборовите „Судски совет на Република Македонија“.

## Член 13

Членот 27 се брише.

## Член 14

По членот 27 се додава нова Глава II-а и два нови члена 27-а и 27-б кои гласат:

„II-а. СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА“

## Член 27-а

(1) Владата донесува годишна Програма за својата работа со која временски се операционализира Програмата која мандаторот ја предлага при изборот на Владата.

(2) Во годишната Програма и Буџетот на Република Македонија, Владата ги вградува стратешките приоритети и фискалната политика.

(3) Владата донесува одлука за утврдување на стратешките приоритети согласно Методологијата за стратешко планирање и подготвување на годишна Програма за работа на Владата донесена од Владата.

(4) Владата донесува годишен План за соодветна и правична застапеност на заедниците во јавната администрација.

(5) Во годишната Програма се утврдуваат и други иницијативи кои министерствата ги планираат во тековната за наредната година што треба да се постават пред Владата, во рамките на извршувањето на нејзините надлежности утврдени со Уставот и закон.

## Член 27-б

Стратешките планови на министерствата и на другите органи на државната управа заради обезбедување на координација и усогласеност на плановите, се доставуваат до Генералниот секретаријат.

## Член 15

Во членот 31 по зборот „администрација“ се додаваат зборовите „прашања за обезбедување соработка со организациите и институциите на граѓанското општество; прашања од областа на верските заедници и религиозните групи; и во дваесет и четвртиот ред, по зборовите “Собранието и на Владата“ се додаваат зборовите “извештаите на министерствата и на другите органи на државната управа за преземените мерки за надминување на утврдените неправилности во ревизорските извештаи на соодветниот надлежен орган“.

## Член 16

Во членот 32 по зборовите „имотно-правните односи“ се додаваат зборовите „извештаите на министерствата и на другите органи на државната управа за преземените мерки за надминување на утврдените неправилности во ревизорските извештаи на соодветниот надлежен орган“.

## Член 17

Во членот 33, во триесет и првиот ред, по зборовите “ Република Македонија“ се додаваат зборовите “ги разгледува извештаите на министерствата и на другите органи на државната управа за преземените мерки за надминување на утврдените неправилности во ревизорските извештаи на соодветниот надлежен орган“.

## Член 18

Членот 35 се менува и гласи:

## „Член 35

Комисијата за приватизација ги разгледува условите и начинот за приватизација на општествената и државната сопственост; предлага законски и други мерки за нејзино реализирање; ги согледува состојбите на претпријатијата опфатени со програмите за приватизација на сопственоста; го предлага начинот на продажба на акциите и уделите стекнати врз основа на државниот капитал во органите на државната власт, во претпријатијата односно трговските друштва, банките и финансиските институции, одделно и заедно со акциите и уделите издадени на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување; предлага на Владата именување на претставници во претпријатијата односно друштвата во кои има акции и удели стекнати врз основа на државен капитал, носи одлука за продажба на деловни средства, издавање под закуп односно давање под закуп со право на откуп; врши и други работи од нејзина надлежност утврдени со закон“.

## Член 19

Членот 38 се менува и гласи:

## „Член 38

Комисијата за именување ги разгледува прашањата од областа на кадровската политика од надлежност на Владата; поднесува предлози до Владата за именување или разрешување од должност директор на орган на државната управа и негов заменик, генерален секретар и негов заменик, државни секретари на министерствата директори и заменици на директори на јавни претпријатија и установи што ги именува Владата, како и други лица што се именуваат во согласност со Владата утврдени со закон; предлага членови на органи на управување и на другите тела на јавните претпријатија, установи и други институции кои ги именува Владата; се грижи за спроведување на заклучоците на Владата во врска со кадровската политика; подготвува предлог-акт за платите на функционерите што ги именува Владата; подготвува предлог-решенија за платите, другите надоместоци, право на плати по основ на престанок на функција на директори и нивни заменици на органите на државната управа и функционери на други органи и служби и и дава мислења и предлози на Владата за решавање на прашања од нејзина надлежност.“

## Член 20

По членот 45 се додава нов член 45-а кој гласи:

## „Член 45-а

Владата со одлука образува посебни работни тела (комитети и други тела) за остварување на стратешките цели за интегрирање на Република Македонија во Европската унија и за вклучување во евроатлантските интеграции.“

## Член 21

Во членот 48, став (6), по зборот „секретар“ се додаваат зборовите „со сите права и должности на членот на работното тело.“

## Член 22

Во членот 59, став (1), во точката 10, на крајот точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите „и за наплата на придонесот“.

## Член 23

Во членот 61, став (1), по зборовите „замениците на министрите“ се додаваат зборовите „генералниот секретар и неговиот заменик.“

## Член 24

Во членот 65, став (1), во третиот ред по зборот „Владата“ се додаваат зборовите „јазично редактирани (лекторирани)“.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  
„(2) Материјалите од став (1) на овој член, предлагачите ги доставуваат до Владата во печатена и во електронска форма“.

Ставот (2) станува став (3).

## Член 25

Во членот 66, ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Предлозите на закони, други прописи и акти што ги утврдува односно донесува Владата, предлагачите ги поднесуваат до Владата во облик во кои се донесуваат и содржат кореспондентна табела и изјава за усогласеноста на прописите со законодавството на Европската унија. Содржината и формата на кореспондентната табела и на изјавата за усогласеноста на прописите со законодавството на Европската унија ја прописува Владата.“

## Член 26

Во членот 67-а, по ставот (1), се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Координацијата и соработката на Генералниот секретаријат со министерствата и другите органи на државната управа од став 1 на овој член се остварува врз основа на Методологијата за анализа на политиките и координација, која ја донесува Владата.“

Ставот (2) станува став (3).

## Член 27

Во член 68, по ставот (1), во шестиот ред, по зборот „управата“ се додаваат зборовите „и на други државни органи“.

Во ставот (2) зборовите „или од него овластен раководен државен службеник,“ се бришат.

Ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Доколку по материјалите од став (1) на овој член бидат дадени забелешки или предлози кои не се прифатени од предлагачот, предлагачот треба да се произнесе по нив со писмено известување во кое ќе ги наведе причините поради кои забелешките и предлозите не се прифатени.“

## Член 28

Членовите 70 и 71 се менуваат и гласат:

## „Член 70

(1) За разгледување на степенот на подготвеност на материјалите и актите за седница на Владата, согласно одредбите на овој деловник и нивните стручни аспекти, како и други прашања во врска со подобрување на ефикасноста во работењето на Владата се образува Колегиум на државни секретари (во натамошниот текст: Генерален колегиум).

(2) Генералниот колегиум го сочинуваат генералниот секретар, неговиот заменик, државните секретари на министерствата, државниот секретар на Секретаријатот за европски прашања и секретарот на Секретаријатот за законодавство.

(3) Со работата на Генералниот колегиумот раководи генералниот секретар, а во негово отсуство и спременост заменикот на генералниот секретар.

(4) Раководните државни службеници во Генералниот секретаријат определени од генералниот секретар и претставници од Канцеларијата на претседателот на Владата учествуваат во работата на Генералниот колегиум без право на одлучување.

(5) Кога се разгледуваат материјали и прашања од надлежност на самостојните органи на државната управа, во работата на Генералниот колегиум учествуваат и директорите на овие органи без право на одлучување.

(6) Во отсуство на државен секретар, по писмено овластување на министерот во работата на Генералниот колегиум учествува раководен државен службеник со звање не пониско од раководител на сектор.

(7) За работата на Генералниот колегиумот во однос на стручно-организационите прашања се грижи раководен државен службеник, согласно актите за внатрешна организација и систематизација на работните места во Генералниот секретаријат.

(8) Колегиумот на државните секретари донесува деловник за својата работа со кој поблиску се определува начинот на работа и одлучување на Колегиумот на државни секретари.

## Член 71

(1) Генералниот колегиум работи на седници, што ги свикнува генералниот секретар, во определен ден во неделата, во зависност од денот на одржувањето на седниците на Владата и нејзините работни тела.

(2) Генералниот секретар може да свика и тематска седница на Генералниот колегиум, заради разгледување на значајни прашања или одделни материјали и акти.

(3) Генералниот секретар ги известува членовите на Генералниот колегиум за денот, местото и времето на одржување на седницата на Генералниот колегиум, им доставува предлог на дневен ред и материјали за седницата.

(4) Дневниот ред на Генералниот колегиум се утврдува на почетокот на седницата.

(5) По утврдувањето на дневниот ред, државните секретари, по потреба, известуваат за извршувањето на заклучоците на Владата од претходните седници.

(6) Предлагачот може да даде кратко усно образложение за материјалот или актот, по што се отвара расправа. По завршувањето на расправата по материјалите и актите се зазема став кој во мислење се препорачува на надлежното работно тело на Владата. Мислењето се доставува и до соодветното министерство или друг орган на државната управа кога треба да се вгради во текстот на материјалот или актот.

(7) Во случај на поделеност на мислењата на членовите на Генералниот колегиум при заземање на став согласно став (6) на овој член, се прифаќа мислењето за кое се определило мнозинството од вкупниот број на членовите на Генералниот колегиум.

(8) Државниот секретар е должен за мислењето од став (6) на овој член да го запознае министерот. Доколку надлежниот министер не се согласува со мислењето, спорното прашање ќе се разгледа на надлежното постојано работно тело.

(9) Генералниот колегиум може да предложи одредени прашања кои се во надлежност на Комисијата за политички систем да бидат разгледани на седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика или на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој и обратно, како и на други работни тела.

(10) Одделни материјали и акти можат да се одложат од разгледување на седница на Генералниот колегиум, доколку не се подготвени согласно одредбите на овој деловник, по барање на предлагачот на материјалот и актот или поради потребата од усогласување на прашањата за кои надлежните министерства и другите органи на државната управа имаат различни ставови и мислења, при што се утврдува дополнителен рок од пет дена од денот на одржувањето на седницата на Генералниот колегиум.

(11) Ако за материјалот или актот не се постигне усогласување во рокот утврден во ставот (10) на овој член, Генералниот колегиум за тоа го известува надлежното постојано работно тело на Владата.“

## Член 29

Во членот 73, ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Материјалите за седниците на Владата предлагачите ги доставуваат преку генералниот секретар, со придружно писмо кое содржи: име на материјалот што се поднесува за разгледување на седницата на Владата или за информирање на членовите на Владата; усогласеност со преземените обврски од ратификуваните меѓународни договори; усогласеност со Годишната програма на Владата; дали се дадени мислења предвидени согласно член 68 од овој деловник, односно дали се извршени консултации со министерствата и другите органи на државната управа за нивна усогласеност или неусогласеност; на која седница се предлага да се разгледа материјалот; карактерот на материјалот (класифицирана информација, ограничена употреба или слободен пристап); дали материјалот има итен карактер, со кратко образложение; прилози, односно придружни материјали-фискални импликации од донесувањето на актот, изјава за усогласеноста на прописите со законодавството на Европската унија, а за законите и подзаконските акти и

коресподентна табела, датум и потпис на министерот или државниот секретар, односно директорот кој раководи со самостојниот орган на државна управа“.

Во ставот (4) по зборот „министерот,, се додаваат зборовите „или државниот секретар, односно директорот кој раководи со самостојниот орган на државна управа“ а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

#### Член 30

Во членот 73-а став (2) записката по зборот „министерот,, се заменува со зборот „или,, по зборот „секретар,, се додава записка, а зборовите „или друго овластено лице,, се заменуваат со зборовите „односно директорот кој раководи со самостојниот орган на државна управа“.

#### Член 31

Членот 74 се менува и гласи:

#### Член 74

(1) Материјалите на предлагачите кои содржат класифицирани информации се доставуваат до Владата на начин и според постапка утврдена со прописите за класифицирани информации.

(2) При подготвувањето на материјалите од став (1) на овој член, соодветно се применуваат одредбите од член 68 од овој деловник.“

#### Член 32

Во членот 76, се додава нов став (1) кој гласи:

„(1) Владата работи и одлучува за работите од својата надлежност на редовни седници кои се одржуваат по правило еднаш неделно.“

Ставот (1) станува став (2).

Во ставот (2) кој станува став (3) зборот „стратешки“ се заменува со зборот „стратешките“, а зборовите „Програмата од член 2 на овој деловник“ се заменуваат со зборовите „годишната Програма“.

По став (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„Претседателот на Владата, може да свика и тематска седница заради разгледување на прашања што се однесуваат на стратешките приоритети и по други актуелни (тековни) прашања и преземање мерки за нивна реализација.“

#### Член 33

Во членот 82, став (3), по зборот „записникот“ точката се брише и се додаваат зборовите „писмено пред седницата или усно на самата седница. По забелешките на записникот одлучува Владата“.

#### Член 34

По членот 85 се додава нов член 85-а кој гласи:

#### „Член 85-а

(1) Во случај кога на отворена или затворена седница на Владата се создаваат класифицирани информации, претседавачот на седницата го констатира записнички тој факт.

(2) Во моментот кога се констатира дека е создадена класифицираната информација по определениот степен на класификација, започнува постапката за заштита на информацијата, согласно прописите за класифицирани информации.

(3) Кога на затворена седница на Владата се разгледуваат материјали кои содржат класифицирани информации, генералниот секретар од редот на раководните државни службеници определува лице кое поседува соодветен безбедносен сертификат, да присуствува на седницата.“

#### Член 35

Во членот 86, по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Со заклучокот од став (1) на овој член се утврдува, односно усвојува материјалот и актот; се одлага или се задолжува предлагачот да го дополни материјалот или актот; се формира работна група која предложениот материјал или акт треба да го дополни, усогласи или номотехнички да го оформи, кој содржински е усвоен на седницата на Владата, како и се определува рокот и надлежниот орган на државната управа за негово извршување“.

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Во став (4) кој станува став (5), бројот „3“ се заменува со бројот „4“.

#### Член 36

Во членот 92, ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Записникот содржи: име на претседавачот на седницата; имињата на присутните и отсутните членови на Владата; генералниот секретар и неговиот заменик, секретарот на Секретаријатот за законодавство, имињата на директорите на другите органи на државната управа кои по покана присуствуваат на седницата; утврден дневен ред на седницата; наводот за усвојување, односно изменување на записникот од претходната седница и заклучоци усвоени од Владата по одделни точки од дневниот ред; причините за одложените точки од дневниот ред со наведување на предлагачот за одлагање, време и место на одржувањето на седницата, како и други прашања за текот на работата на седницата на Владата.

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Записникот со предложените забелешки, Владата го усвојува на својата наредна седница“.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

#### Член 37

Членот 93 се менува и гласи:

„Со заклучоците од записниците на седниците на Владата кои се однесуваат на разгледуваните материјали кои содржале класифицирани информации се постапува согласно со прописите за класифицирани информации.“

#### Член 38

Во членот 94, ставовите (2) и (5) се бришат.

Ставовите (3) и (4) кои стануваат ставови (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Со стенографските белешки и магнетофонските ленти од седницата на Владата на која се разгледувани материјали кои содржат класифицирани информации се постапува согласно со прописите за класифицираните информации.

3) За користење на стенографски белешки и магнетофонски ленти одобрение дава претседателот на Владата“.

Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Во ставот (9) кој станува став (7), бројот „8“ се заменува со бројот „6“.

#### Член 39

По членот 103, по подглавата 1 „Остварување на односите на Владата со Собранието“, се додава нов член 103-а кој гласи:

#### „Член 103-а

Владата ги остварува односите со Собранието, согласно Уставот, законот, Деловникот на Собранието на Република Македонија и овој деловник“.

#### Член 40

По членот 108, се додава нов член 108-а кој гласи:

#### „Член 108-а

Генералниот секретар за прашањата што се претресуваат во Собранието и во неговите работни тела обезбедува претставниците и поверениците на Владата да ги имаат на располагање потребните материјали“.

#### Член 41

Во членот 114, се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) За прописите кои Секретаријатот за законодавство ги разгледува од став (1) на овој член, се применуваат одредбите од член 66, став (2) на овој деловник.“

#### Член 42

Во членот 120, во ставот (3) зборовите „однесуваат на националната безбедност, службена и деловна тајна“ се заменуваат со зборовите „класифицирани информации“.

#### Член 43

Во членот 121, ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Редовното информирање на јавноста за работа на Владата и за донесените заклучоци се врши преку портпаролот на Владата“.

## Член 44

Членот 123 се менува и гласи:

## „Член 123

Владата ја известува јавноста за својата работа и преку:

- организирање на конференции за печатот, радиото и телевизијата;
- организирање средби со преставници на средствата за јавно информирање;
- издавање на соопштености и билтени за прашањата што се разгледани на седниците на Владата и
- преку интернет страницата на Владата.“

## Член 45

По членот 124 се додава нова Глава XI-а и нов член 124-а кои гласат:

## „XI-а. ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ

## Член 124-а

На претставките упатени до претседателот на Владата одговара Канцеларијата на претседателот на Владата, а на претставките упатени до Владата и Генералниот секретаријат одговара Генералниот секретаријат.“

## Член 46

Во член 125, во ставот (1) зборовите „и актот за неговото основање“ се бришат.

Ставот (2) се брише.

## Член 47

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1591/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

## 623.

Врз основа на член 36, став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, донесе

**У П А Т С Т В О**  
**ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ**  
**НА ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПОРТАЛОТ**  
**WWW.USLUGI.GOV.MK**

## I. ОПШТА ОДРЕДБА

## Член 1

Со ова упатство се уредува начинот на одржување и ажурирање на информациите на порталот [www.uslugi.gov.mk](http://www.uslugi.gov.mk) (во натамошниот текст: портал).

Порталот е стандардизиран информативен портал за сите граѓани на Република Македонија преку кој се овозможува едноставен пристап до услугите на органите на државната управа и директна електронска комуникација со Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата).

## II. ОДРЖУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПОРТАЛОТ

## Член 2

За целите на одржување и ажурирање на информациите на порталот во органите на државната управа се определуваат:

- државни службеници од организациониот облик надлежен за информатичка технологија, одговорни за одржување на деловите од порталот од соодветниот орган на државната управа и комуникација со надлежниот организациони облик за информатичка технологија на Генералниот секретаријат на Владата;
- државни службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот за услугите од соодветниот орган на државната управа;
- раководни државни службеници одговорни за одобрување на промените од државните службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот; и

- државен службеник одговорен за комуникација со координаторот на порталот во Генералниот секретаријат на Владата.

Определувањето на државните службеници од став 1 на овој член го врши функционерот кој раководи со органот на државната управа или од него овластен раководен државен службеник.

## Член 3

За одржување на квалитетот, точноста и навременоста на информациите на порталот, техничка исправност, администрирање и одржување на инфраструктурата на порталот се грижи Генералниот секретаријат на Владата.

## Член 4

Државните службеници од член 2 став 1 алинеја 1 на ова упатство се обучуваат за работа со порталот од страна на Генералниот секретаријат на Владата.

Државните службеници од член 2 став 1 алинеи 2, 3 и 4 на ова упатство се обучуваат за работа со порталот во органите на државната управа од страна на определените државни службеници за информатичка технологија, во соработка и координација со Генералниот секретаријат на Владата.

## 1. ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

## 1.1. Државни службеници во организациониот облик за информатичка технологија

## Член 6

Државните службеници во организациониот облик за информатичка технологија во органите на државната управа вршат администрирање на деловите од порталот на соодветниот орган на државната управа и комуникација со надлежниот организациони облик за информатичка технологија на Генералниот секретаријат на Владата.

Државните службеници од став 1 на овој член:

- креираат нова услуга;
- поднесуваат барање за отворање, промена и бришење на корисничко име и лозинка за сите корисници на порталот од органот на државната управа до Генералниот секретаријат на Владата;
- ја дополнуваат листата на државни службеници одговорни за ажурирање на информациите за услугите;
- ја дополнуваат листата на државни службеници одговорни за одобрување на промените на информациите за услугите;
- ја одржуваат и вршат администрирање на верзиите на основните софтверски пакети за функционирање на порталот; и
- пријавуваат технички потешкотии во функционирањето на порталот до одговорните државни службеници од Генералниот секретаријат на Владата.

## 1.2. Државни службеници одговорни за ажурирање на информациите за услугите

## Член 7

Државните службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот за услугите од соодветниот орган на државната управа ги ажурираат следните информации за услугите:

- припадност на услугата - се внесува припадноста на услугата во одреден сектор или одделение во рамки на органот на државната управа каде припаѓа услугата;
- локации каде се остварува услугата - се внесуваат локациите (место и адреса) каде граѓаните можат да ја остварат услугата, да подигнат т.е. поднесат документи, да добијат поопширни информации и сл.;
- контакт лица за дадената услуга - се внесуваат податоци за контакт лица, кои директно работат на проблематиката на самата услуга и кои граѓаните можат да ги контактираат за подетални информации;
- опис на услугата - полниот текст на услугата т.е. опширно објаснување на услугата;
- поврзани услуги - поврзани услуги со самата услуга;
- формулари - формулари кои граѓаните ги пополнуваат при поднесување на барање за услугата;

- налози - пополнет ПП150 или ПП30 образец со кои се презентира начинот на пополнување на уплатницата за административни такси за користење на дадената услуга;

- верзии на услугата - испраќање на услугата на одобрување до определените раководни државни службеници; и

- комуникација со државниот службеник одговорен за комуникација со координаторот на порталот во Генералниот секретаријат на Владата.

Сите податоци од став 1 на овој член државните службеници ги внесуваат со користење на македонска кодна поддршка, а формуларите и придружните документи согласно пропишаните обрасци за јавни документи.

Државните службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот се грижат за точноста на информациите на порталот и при промена на правните акти за дадената услуга вршат ажурирање на промените на денот на влегувањето во сила на правниот акт.

#### Член 8

Државните службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот одговараат на прашањата поврзани со услугите кои се во нивен делокруг на работа најдоцна до 5 работни дена од денот на приемот на барањето.

Во случај кога државниот службеник не е во можност да одговори во рокот утврден во став 1 на овој член, го известува координаторот на порталот од Генералниот секретаријат на Владата за причините поради кои не бил во можност да одговори.

Координаторот на порталот дава насоки за натамошно постапување.

### 1.3. Раководните државни службеници одговорни за одобрување на промените од државните службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот

#### Член 9

Раководните државни службеници одговорни за одобрување на информациите од државните службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот, по примено известување по електронска пошта за барање за одобрување на промена на информациите за услугите, вршат проверка на информациите и истите ги одобруваат.

Со одобрувањето од став 1 на овој член, информациите стануваат достапни до јавноста.

Одобрувањето на промените на информациите за дадените услуги се врши најдоцна до 3 работни дена од денот на добивање на известувањето.

### 1.4. Државен службеник одговорен за комуникација со координаторот на порталот во Генералниот секретаријат на Владата

#### Член 10

Државниот службеник одговорен за комуникација со координаторот на порталот во Генералниот секретаријат на Владата, по добиено известување од координаторот на порталот по електронски пат за пристигнати коментари од граѓани, за тоа веднаш ги известува државните службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот.

### III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 11

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1604/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

### 624.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.04.2006 година, одобри

### ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР. 23-5437/1-03 ОД 29.12.2003 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. „ТРГ НОВА ЈУГОСЛАВИЈА“ ББ ВО КУМАНОВО

1. Во Лиценцата под бр. 23-5437/1-03 од 29.12.2003 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „14“ се заменува со бројот „15“.

2. Ова изменување на Лиценцата се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1606/1  
13 април 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

Во Одлуката за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 50 од 17 април 2006 година се врши следната исправка: Во член 2 став 1 точка Б во табеларниот преглед во 2 група на цени ден/лит – МБ – 96 (премиум), наместо бројот: „69,50“ треба да стои бројот: „69,00“.

### КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

#### 69.

Врз основа на член 78 од Колективниот договор за основното образование во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 65/95), Министерството за образование и наука на Република Македонија и Советот на самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија склучија

### КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Во членот 30, став 1, алинеја 5 се менува и гласи:  
- Во втората група, коефициентот на сложеност се менува од 1,265 на 1.332.

#### Член 2

Овој колективен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0301-40/1  
12 април 2006 година  
Скопје

Бр. 07/2153/2  
12 април 2006 година  
Скопје

Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија  
Претседател,  
Дојчин Цветаноски, с.р.

Министерство за образование и наука на Република Македонија  
Министер,  
д-р **Азиз Положани**, с.р.



www.slvvesnik.com.mk  
contact@slvvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006051